

НОВИ МОДЕЛИ НА "APPLE" ЛАПТОП

"Apple" се одлучи да преземе одредени мерки кои би требало да го спречат пропаѓањето на вредноста на акциите на оваа компанија. На конференцијата за јавноста, која беше најавена неодамна, Стив Џобс објави



дека најслабиот лаптоп на "Apple" отсега ќе може да се купи за 999 долари. На конференцијата беше претставена и новата линија на преносливи компјутери на MacBook и MacBook Pro - чие куќиште е направено од алуминиум. Новите модели веќе се во продавниците на "Apple". Новата верзија на најтенкиот MacBook Air со 50 отсто поголем хард диск ќе стартува од 1.799 долари, додека почетна цена за новиот MacBook Pro е 1.999 долари.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само **14.700 денари.**

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 R-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доцни,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

BANG & OLUFSEN BEOSOUND 5

Bang & Olufsen Beosound 5 е најновиот аудио проект, кој внесува револуција во начинот на слушање музика. Beo-Sound 5 нема ЦД, наместо тоа користи интегриран музички сервер со hard drive од 500 гигабајти, изобилство на влезни и излезни контакти и Интернет врска. Централен дел од системот е контролниот 30-сантиметарски XGA LCD дисплеј со голем алуминиумски кружен управувач.

BeoSound 5 патентира и посебна интелигентна листа на музика, која на системот му "помага" да осмисли со каква музика ќе ужива слушателот. Но, тоа не е сè: BeoSound 5 содржи и DVI-I и HDMI со кои може да се гледаат многу видеоформати. Цената на ова "чудо" одговара на реномето на Bang & Olufsen: на пазарот во Европа ќе се појави во март 2009 година и ќе биде околу 4.500 евра.

MOTOROLA A1600 GOLD



"Motorola" лансираше и златно издание на моделот MING A1600. Дизајниран во стилот на Motorola V8 Luxury edition, а во соработка со францускиот Cartie. Motorola A1600 Gold не се разликува по ништо друго од оригиналниот модел, освен по "фенси" изгледот. Го има истиот 2.4-инчен дисплеј на допир со 262K бои, истиот базиран на Linux оперативен систем и, исто така, нема поддршка за 3G. Motorola A1600 Gold веќе е достапна на пазарот, по цена од околу 685 евра.

NOVATEX-SKOPJE

SEKOE DEТЕ TI САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

HARIBO GOLDBÄREN
HARIBO BERRIES
HARIBO QUAXI
HARIBO WALDBEEREN
HARIBO PFIRSICHE
HARIBO PRIMAVERA ERDBEEREN

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk